



## **ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ МАКСИМУМ 6 (шест) ТУТОРИ ЗА ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ РОМИ ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

Општина Крива Паланка објавува јавен оглас за ангажирање на тутори за поддршка на ученици Роми од 2ро, 3то и 4то одделение во основно образование во Општина Крива Паланка. Оваа активност се имплементира како дел од акцијата „Пост КОВИД 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“, финансирана во рамки на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД Програмата Фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво,,

### **Краток опис на акцијата**

Оваа акција има за цел да го унапреди квалитетот на образование за децата Роми во основно образование кои беа дел од наставата во далечина за време на пандемијата и се соочија со разни предизвици од кои произлегоа значителни последици во однос на намалување на квалитетот на образование за учениците Роми.

### **Тутори**

Во рамките на акцијата ќе се обезбеди дополнителна образовна/туторска поддршка на минимум 30 ученици Роми во учебната 2022/2023 година (март-мај) и 2023/2024 година (септември-декември). Дополнителната поддршка ќе биде обезбедена за децата Роми вклучени во 2ро, 3то и 4то одделение кои покажуваат слаби образовни резултати како последица од наставата во далечина за време на пандемијата. Дополнителна образовна/туторска поддршка ќе се обезбеди по предметите Македонски јазик, Математика и Англиски јазик.

Во рамките на оваа активност во период од 7 (седум) месеци ќе бидат ангажирани максимум 6 (шест) тутори кои што два пати неделно по еден час (60 минути) ќе работат со овие деца, заради оспособување и стекнување на основни вештини кои се неопходни во процесот на редовното образование.

### **КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ТУТОРИ**

Право да се пријават за тутори имаат кандидатите кои ги исполнуваат следните критериуми:

1. Дипломирани наставници по одделенска настава (прво до петто одделение) кои се невработени
2. Да се студенти во четврта година на студирање, апсолвенти или дипломирани на педагошки факултет- одделенска настава;



3. Дипломирани или во четврта година на студирање, апсолвенти на Филолошки факултет-Англиски јазик;
4. Дипломирани наставници по одделенска настава (прво до петто одделение) или наставници по англиски јазик кои се веќе вработени во основно училиште (**напомена:** вработените наставници нема да може да тудорираат ученици на кои истовремено им одржуваат редовна настава)
5. Да се државјани на Република Северна Македонија

**КАНДИТАТИТЕ ЗА ТУТОРИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:**

1. Одлична писмена и усна комуникација
2. Силна мотивација за работа со деца од маргинализирани заедници
3. Познавање на состојбите со ромската заедница
4. Вештини за работа со деца
5. Познавање на ромски јазик ќе се смета за предност
6. Приложување на сертификат за тудорски обуки ќе се смета за предност

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ТУТОРИ:**

1. Пријава за тудори (пријавата е прикачена заедно со јавниот повик);
2. Краткабиографија (CV)
3. Уверениезаположенииспитиза кандидатите студенти
4. Другадокументацијакојакандидатотсметадекакемубидевоприлогнаапликацијата (доколку има референтни писма, доколку поседува искуство за слична работа во други проекти, сертификати и сл.)
5. Копија од Уверение за државјанство
6. Копија од диплома за завршено високо образование-одделенска настава
7. Копија од договор/решение за вработување како наставник

**Заинтересиранитекандидатикомплетнатадокументацијаможатдајадостават на три начини:**

- во архивата на општината во затворен коверт со долунаведената назнака
- препорачано по пошта на следната адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр.175во затворен коверт со долунаведената назнака
- или електронски на следната е-маил адреса:**dolores.asanovska@krivapalanka.gov.mk**со долунаведената назнака

**Крајниот рок за доставување на пријави за тудори е пет работни дена од денот на објавување на огласот на веб страната на општината, односно најдоцна до 27.02.2023 година со назнака: „ АПЛИКАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА МАКСИМУМ 6 (шест) ТУТОРИ ЗА ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ РОМИ ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА„ - РОМАКТЕД ПРОГРАМА**



**Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува и истата нема да влезе во конкуренција со останатите пријави.**

За сите дополнителни прашања и информации можете да не контактирате на следниот број: 071 396 -391 секој работен ден од 10:00 до 12:00 часот. Лице за контакт Долорес Асановска.

Co-funded  
by the European Union



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Co-funded and implemented  
by the Council of Europe